

## **Проблеми со кои се соочуваат трансродовите лица во Република Северна Македонија**

Најголемиот проблем со кој се соочуваат трансродовите лица во Република Северна Македонија е неприфаќањето од општеството. Од самото неприфаќање на оваа група луѓе доаѓа до многу случаи на насилство и дискриминација, како од општествената заедница така и од страна на државните институции. Оттука произлегува и недобивањето на права од социјалната заштита, како што се: вработување, право на домување, право на социјални, здравствени и правни услуги, право на соодветно образование.

Има многу ситуации во кои трансродовите луѓе се навредувани или дискриминирани. На пример, кога одат во банка или во некоја државна институција каде што треба да дадат личен документ; тогаш наидуваат на критика од страна на државните службеници, па дури и на клевети дека користат лажни документи. Ова е последица од немањето закон за правно признавање на родот. Трансродовите луѓе можат да го променат своето име и презиме, меѓутоа сè уште Министерството за правда нема постапка за промена на ознаката за пол, и таа останува иста во документите. Има постапка за промена на матичните броеви по промената на ознака за пол, меѓутоа многу трансродови луѓе остануваат заглавени во претходниот лавиринт.

## Како би ги решиле овие проблеми?

Република Северна Македонија треба да спроведе соодветни промени во постојните закони и мерки кои би биле спроведувани и во пракса, а не да останат само формалност, на лист хартија. Со правното признавање на родот, т. е. со добивање усогласени документи, трансродовите луѓе ќе имаат многу полесен пристап до потребните социјални, здравствени и правни услуги и нема да бидат отфрлени од општеството. Со вклучување на оваа тематика во образовните програми, луѓето ќе бидат информирани за состојбата на трансродовите лица, со што ќе се намали и стигмата и дискриминацијата врз нив.

## Како решавањето на овие проблеми ќе се одрази врз заедницата?

Со носењето на измените во постојните закони и со правното признавање на родот, трансродовите лица ќе може да ги уживаат истите права како и сите граѓани во државата. Тоа значи дека не би биле граѓани од втор ред, дискриминацијата и насилството врз нив би се намалиле и тие би добиле заштита, а воедно би се зголемила и нивната социјална инклузивност. Со сето тоа, пак, тие многу лесно, брзо и транспарентно би можеле да најдат работа, да го остварат правото на домување, да добијат соодветно образование итн.

**Контакт:**

transformamk@gmail.com  
koalicijaszpmz@gmail.com



FOUNDATION  
ФОНДАЦИЈА  
ОПЕНОТВОРЕНО  
СОЦИЈАЛНО  
ОПШТЕСТВО  
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

TransFormA



Коалиција  
МАРГИНИ